

NOKIA 6288

Зголемувајќи ја понудата на 3G телефони, "Nokia" го претстави моделот 6288. Дизајнот е компактен и практичен во "лизгачка" форма, а што се однесува до главната

карактеристика акцентот е ставен на висококвалитетниот видеоплејбек.

Тој е наменет, пред сè, да ги искористи можностите на 3G телефонијата. Интересно е да се спомне дека овој модел поддржува "real-time video sharing", видеорингтонови, видеотелефонија и други мултимедијални карактеристики, кои ги овозможува 3G технологијата. Меѓу другото, Nokia 6288 доаѓа со мемориска картичка од 512MB, што е релативно доволно за чување и за гледање клипчиња на неговиот QVGA, 262,144 (320x240 пиксели) колор дисплеј,

со 2 мегапикселна камера на задната страна, како и VGA камера на предната страна за двонасочни видеоповици. Пристапот до камерата е олеснет со посебни копчиња за снимање, фотографирање и за зум. Овој модел ќе биде достапен во две бои - црна и "леденобела". На пазарот ќе се појави при крајот на годинава, со цена од околу 325 евра.

PANTECH IM-U410

Поради неговиот необичен дизајн може да се стави на маса и на него да се гледа телевизија со помош на вградеиот DMB-ресивер. Pantech IM-U410 има 2,6 инчен дисплеј, MP3 плеер и 3Mr камера. Камерата заслужува внимание бидејќи е многу квалитетна и има многу функции како, на пример, автофокус, стабилизатор на сликата, регулатор на балансот на белата светлина и др. Се

очекува телефонот да се појави во продажба на корејскиот пазар многу брзо, а сè уште не се знае колку ќе чини.

SAMSUNG IP-830W

Американскиот оператор "Sprint" најави дека наскоро ќе почне да го продава новиот мобилен телефон Samsung IP-830w или како што од кај операторот го нарекоа - Sprint International Smart Device IP-830w. Според надворешниот изглед тој е многу сличен со моделот Samsung i730. Го заслужува името "International" затоа што може да работи на сите мрежи GSM/GPRS и CDMA (го поддржува стандардот EV-DO). Тој функционира врз база на оперативниот систем Windows Mobile 5,0 Pocket PC Phone со AKU 2,6, процесорот му е Intel 520 MGH, 64MB RAM и 128MB ROM, а има и слот за картичка SDIO. Рокот кога овој телефон ќе биде пуштен во продажба, како и неговата цена, сè уште не се познати.



PHILIPS S660

Компанијата "Philips" издаде нов модел на мобилен телефон, кој им е наменет на оние кои сакаат музички телефон, но не сакаат за него да издвојат премногу пари.

Во Philips S660 за музика се предвидени солидни 128MB меморија, но забелешка може да се упати на фактот што нема простор за дополнителна мемориска картичка, која веќе стана стандарден додаток на музичките мобилни уреди. Од останатото може да се напомене дека ова е dual band GSM (900 и 1800MHz), со екран со премала резолуција од само 128x128 пиксели и 65.000 бои.

Дизајнот е класичен "candybar", не е ништо посебен, па и од ова е јасно дека им е наменет на штедливите.



PHILIPS